



# СЛУЖБЕН ЛИСТ

## НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка Нг. 62324. — Поштарина платена во готово.

Уторак, 23 октомври 1945  
БЕОГРАД  
БРОЈ 81 ГОД. I

Цена на овој број е 6.— дин. — Претплата за второто полугодие на 1945 год. дин. 350.—. — Редакцијата: Бранкова Нг. 20. — Телефон: 28-838

759.

На предлог на сојузното Министерство за трговија и снабдување — Стопанскиот совет донесуе

### УРЕДБА

#### ЗА ЦЕНИ НА ЦАРЕВКА ВО ЗРНО И КЛАС ВО ЕКОНОМСКА 1945/46 ГОДИНА

##### Член 1

За производителите на царевка од родот на 1945 и пораните години се определуат следните откупни цени за 100 кг.:

царевка во зрно со 14% влага — — дин. 220.—  
царевка во зрно со 24% влага — — „ 180.—  
царевка во клас со 24% влага — — „ 125.—

Овие цени важат франко стовариште на откупната станица или франко вагон или шлеп, а по избирањето на купувачот.

Горните цени се смалуваат односно поголеми за секој полн 2% влага преку или под определените 24%, кај царевка во зрно по дин 8.— а кај царевка во клас по дин. 6.—.

Горните цени за царевка во зрно се подразбираат за здрава, решетана стока во трговија на обичаена каквока.

Со жижок нагризени зрна се толерираат до 3%, а содржината на истите преку ова повлече бонификација од ½% за секој полн процент.

Кршени зрна не можат да бидат повод за бонификација.

##### Член 2

Претпријатија кои се бават со промет на житарици на големо можат на цените, определени за производителите, да засметуат за испорачките франко утоварено во вагон или шлеп додаток кај царевка во зрно од дин. 78.— а кај царевка во клас од дин. 46.— за 100 кг.

За испорачките на големопродавачот франко неговото стовариште, Управата за цени на сојузното Министерство за трговија и снабдување ќе определи посебно пониски додаток.

##### Член 3

Од додатците за царевка во зрно од чл. 2 на оваа Уредба, дин. 20 ќе се употребат за вештачко сушење на царевката.

Претпријатија кои се бават со промет на житарици на големо ќе отворат посебна сметка „Трошкови на вештачко сушена царевка“.

Горната сметка ќе се задолжи со сите трошкови за вештачкото сушење на царевката. На таа сметка ќе се одобрат за сите продадени количества царевка во зрно дин. 20 за 100 кг.

Оваа сметка ќе се заклучи на 15 октомври 1946 година кога и изводот од таа сметка ќе се достави на Управата за цени на сојузното Министерство за трговија и снабдување.

Сојузното Министерство за трговија и снабдување може активните салда од сметката „Трошкови за вештачко сушената царевка“ на поедините претпријатија да употреби на покривање пасивните салди, кои би можеле евентуално да се појават кај односните сметки на другите претпријатија.

Евентуалниот вишок од овие сметки, по израмнувањето евентуалните губитици на поедини претпријатија ќе се внесе по налог на сојузното Министерство за трговија и снабдување во Фондот за обновување земјата.

Управата за цени на сојузното Министерство за трговија и снабдување е овластена да води надзор над овие сметки.

##### Член 4

Земските министерства за трговија и снабдување ќе донесат сите потребни мерки да сушарите на царевката се стават на исклучително располагање на претпријатија кои се бават со промет на царевка на големо.

Висината на накнадата за употребување сушари ќе ја определуваат земските министерства за трговија и снабдување.

##### Член 5

Земските министерства за трговија и снабдување можат, според приликите на своето подручје да пропишат режиски додаток кој го терети прометот на царевката од утоварната до истоварната станица, а кој откупните претпријатија ќе можат да го засметуваат и на набавната цена франко утоварено во вагон или шлеп.

Воколку откупното претпријатие е овластено да врши и мелење царевката, во горниот режиски додаток можат да се уключат и сите трошкови на мелењето, како и манипулации и превозот на млевото франко место испорачката.

Откупните претпријатија додатците, предвидени во чл. 2, на оваа Уредба, како и горните режиски додатци посебно ќе ги калкулираат на купувачите.

Во внатрешната претсметка со своите комисионери, претпријатија, кои се бават со промет на царевка на големо, можат според месните прилики да одобруваат поголеми или помали додатци.

##### Член 6

Оваа Уредба влегува во сила со денот на обнародување во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

Бр. 1368

16 октомври 1945 година

Београд

Претседател на Стопанскиот совет,  
А. Хебранг, с. р.

Министер за трговија и снабдување,  
инж. Никола Петровић, с. р.

760.

На основание чл. 90 Законот за избор народни посланици за Уставотворна скупштина (Сојузна скупштина и Скупштина на народите) издавам

### ЗАДОЛЖИТЕЛНО НАПАТСТВИЕ БР. 5

#### ЗА ПРИМЕНУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ ЗА УСТАВОТВОРНА СКУПШТИНА

Државните и частни службеници кои се после 24 октомври 1945 година преместени со службата, така да во новото место на службовање не можат да бараат упишување во бирачкиот список, железничарите кои на денот на изборите ќе бидат на должност, како и лицата кои по службена работа во врска со изборните работи на денот на изборите се најдат во друго место на Југославија надвор од местото во кое се воведени во бирачки список, имаат право да гласат во своето ново место на службовање односно во местото во кое се на денот на изборите најдат, ако поднесат уверење да се воведени во стални бирачки список на своето место. Овоа уверење Комисијата за бирачки списоци ќе го издава на споменатите лица само на основание званично потврдување на нивното надлештво односно институцијата и това ќе го забележи во забелешката на бирачкиот список. Уверењето ќе се приклучи на записникот на работата на бирачкиот одбор.

Бр. 882  
19 октомври 1945 година  
Београд

Потпретседател на Министерскиот совет  
и Министер за конституанта,  
Едвард Кардељ, с. р.

761.

На основание чл. 7 точка б) Законот за удруженијата, зборови и други јавни скупови, а како се исполнети условите од чл. 3 и 6 на Законот, по прашањето за основување и работа на обединениот сојуз на антифашистката младина на Југославија сојузното Министерство за внатрешните работи донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОДОБРУЕЊЕ ОСНОВУЕЊЕ И РАБОТА НА ОБЕДИНЕНИОТ СОЈУЗ НА АНТИФАШИСТКАТА МЛАДИНА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобруе, според поднесената Програма и временниот Статут, основуењето и работата на Обединениот сојуз на антифашистката младина на Југославија-УСАОЈ, со право на делатност на подручјето на Демократска Федеративна Југославија.

Овоа Решение да се достави на Секретаријатот на УСАОЈ како подносител на пријавата, на земските министерства за внатрешни работи и на „Службениот лист“.

Такса од динари 30 во таксени марки за овоа Решение утисната е и прописно поништена на пријавата.

Уз овоа Решение да се достави на Секретаријатот на УСАОЈ по еден примерок на неговата Програма и Статут со това, да бидат снабдени со клаузула на одобруењето.

Бр. 5143  
15 октомври 1945 година  
Београд

Министер за внатрешни работи,  
Влада Зечевић, с. р.

762.

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТИЦАЈ МЕТАЛНИТЕ ПАРИ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

На основание чл. 7 Законот за ковање ситни пари на Демократска Федеративна Југославија од 23 јули 1945 година („Службен лист” бр. 53 од 27 јули 1945 година)

решуам:

од 4 ноември 1945 година да почне преку Народната банка сукцесивно да се пуштат во оптицај метални пари на Демократска Федеративна Југославија од 1, 2 и 5 динари ДФЈ, исковани на основание Законот за ковање ситни пари на Демократска Федеративна Југославија од 23 јули 1945 година.

Опишуењето на овие пари е изложено во чл. 2 и 3 на споменатиот Закон.

VII бр. 8159  
12 октомври 1945 година  
Београд

Министер за финансии,  
Ср. Жујовић, с. р.

763.

На предлог на сојузното Министерство за трговија и снабдување Стопанскиот совет донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИ НА ОРАСИТЕ ВО ЛУШПА ЗА ЦЕЛА ЗЕМЈА

Член 1

На орасите во лушпа се определујат следните производителни цени:

на орасите со тврда лушпа (коштанливци) — — — — — дин. 15 за 1 кг.  
на ораси со мека лушпа (мекушци) — — — — — дин. 18 за 1 кг.

Горните цени се разбираат франко магацин на откупната станица за стока, здрава, сува, нецрвљива и неопштетена и со највечку 8% дефект.

Член 2

Откупните препријатија ќе ги продаваат на големо орасите во лушпа по следните цени:

ораси со тврда лушпа (коштанливци) — — — — — (дин. 21 за 1 кг.  
ораси со мека лушпа (мекушци) — — — — — дин. 25 за 1 кг.

Овие цени се разбираат франко утоварено во вагон или шлеп на откупната станица без јавни давачки, за стока спакуена а без пакуење.

Во крајиштата каде е железничкиот и парабродарскиот саобраќај прекинат, овие цени ќе важат франко утоварено на камионска станица на најблиската откупна станица.

Член 3

Малупродавците можат да засметујат на набавната цена, востановена во смисал на Напатствието за определување цени во трговија на големо и мало бр. 2902 од 11 мај 1945 година („Службен лист” бр. 34) на име маржа бруто заработујачка највечку 20%.

## Член 4

Овоа Решение влегује во сила со денот на обнародуење во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

Бр. 1370

16 октомври 1945 година

Београд

Претседател на Стопанскиот совет,  
А. Хебранг, с. р.

Министер  
за трговија и снабдуење,  
инж. Н. Петровић, с. р.

## 764.

На предлог на сојузното Министерство за трговија и снабдуење Стопанскиот совет донесуе

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИ НА УЉАНОТО СЕМЕ ОД БЕРБАТА НА 1945 ГОДИНА

## Член 1

За следното семе — уљани плодови од бербата на 1945 година, се определуат овие цени за производителот, и това:

|                              | динари           |
|------------------------------|------------------|
| на сончогледово семе — — — — | 350.— за 100 кг. |
| на репично семе — — — —      | 550.— „ 100 „    |
| на сусамово семе — — — —     | 760.— „ 100 „    |
| на рициново семе — — — —     | 700.— „ 100 „    |
| на тутуново семе — — — —     | 360.— „ 100 „    |
| на афионско семе — — — —     | 720.— „ 100 „    |
| на синапово семе — — — —     | 380.— „ 100 „    |
| на ланено семе — — — —       | 525.— „ 100 „    |
| на тиквени семки — — — —     | 440.— „ 100 „    |

Овие цени се разбират франко откупна станица за здрава, сува решетана стока на уобичаен квалитет во трговија.

За сончогледово семе под израз „во трговија обичаен квалитет“ се разбира стоката која нема повеќе од 13% влага и повеќе од 2% туги примеси и празни зрна.

## Член 2

Производителите на семето добиват по определена цена за 100 кг. на испорачано семе:

а) по 15 кг. кјоспе.

Во колку производителите во рок од 30 дена по предавањето семето не би го подигнале овоа кјоспе, фабриката ќе може да располага со кјоспето по надлежната на надлежните.

б) по 5 кг. зејтин за јадење, но најповише 3 кг. по член на домаќинство до идната кампања.

## Член 3

На име провизија, манипулативни и режиски прошкиви за испорачката на откупните уљани плодови франко утоварна станица вагон или шлеп, откупните претпријатија ќе засметуат на фабриките најповише 20% на горните цени.

## Член 4

За селективно семе, припремено за сеидба, цената предвидена на производителот може да се повиси најповише за 30%.

## Член 5

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обнародуењето во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

Бр. 1369

11 септември 1945 година

Београд

Претседател на Стопанскиот совет,  
А. Хебранг, с. р.

Министер за трговија и снабдуење,  
инж. Никола Петровић, с. р.

## 765.

На основание чл. 2 Уредбата за планско расподелба и потрошувачка стока од 12 мај 1945 година, а на предлог на сојузното Министерство за трговија и снабдуење, Стопанскиот совет донесуе

## РЕШЕНИЕ

## ЗА СТАВУЕЊЕ КРОМИД И МЕЛЕНА ПИПЕРКА ПОД ПЛАНСКА РАСПОДЕЛБА И ПОТРОШУВАЧКА

## Член 1

Под режим на планска расподелба и потрошувачка подпаѓат, покрај пораните определени предмети, и кромид во зрело стање и мелена пиперка.

## Член 2

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обнародуење во „Службениот лист“.

Бр. 17316

17 октомври 1945 година

Београд

Претседател на Стопанскиот совет,  
Анрија Хебранг, с. р.

Министер за трговија и снабдуење,  
инж. Никола Петровић, с. р.

## 766.

На основание членот 1 Уредбата за планска расподелба и потрошувачка на стоката од 12 мај 1945 година, а во врска Решението за ставање кромидот и мелената пиперка под планска расподелба и потрошувачка, пропишујам

## ПРАВИЛНИК

## ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРОМЕТОТ НА КРОМИДОТ И МЕЛЕНАТА ПИПЕРКА

## Член 1

За кромид во смисал на овој Правилник се смета потполно узрејан кромид во гомољи, сув, способен за чување и транспорт.

За мелена пиперка во смисал на овој Правилник се смета сува пиперка, на индустриски начин мелена, способна за транспорт и ускладиштуење.

## Член 2

Се овластујат земските министерства за трговија и снабдуење:

1) за својте подручја или нивниот дел да определат задолжно предавање вишковите на кромидот и пиперката, способна за мелење, како и мелената пиперка;

2) За нивното приспособирање да одредат претпријатија;

3) да пропишат најголеми количества кои притежателите можат да задржат за потреби на својте домаќинства;

4) да определат млинови за мелење пиперката, како и претпријатија за сушење.

## Член 3

Најголеми количества кои можат да се делат на потрошувачите износујат:

за кромид 1 кг. по член месечно до нов зелен кромид;

за мелена пиперка 250 гр. по член годишно;

Најголеми количества кои можат да се преносујат од место во место, без посебна дозвола, износујат за:

кромид 10 кг.

мелена пиперка 1 кг.

## Член 4

Земските Министерства за трговија и снабдување ќе извршат пописи на залихите и ќе утврдат вишкови за кромид и пиперка и ќе известат сојузното Министерство за трговија и снабдување до 15 ноември 1945 година:

- а) за состојание на пописаните залихи;
- б) за вишковите за извоз;
- в) за потребите за увоз.

## Член 5

Ќе се казни по Законот за сузбивање недопуштената спекулација и стопанска саботажа кој се огрешуе за прописите на овој Правилник како и за наредбите на основании на него издадени.

## Член 6

Овој Правилник влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист“.

Бр 17184

16 октомври 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,  
инж. Никола Петровић, с. р.

## 767.

На основание чл. 1 Уредбата за регулирање цените сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за цени — донесуе

## РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИ НА ПЕКМЕЗОТ  
ОД СЛИВИ

## Член 1

На пекмезот од сливи се определуваат, за подручје на сета држава, следни цени:

добро сварен пекмез, непасиран дин. 29.— за 1 кг.  
добро сварен пекмез, пасиран дин. 31.— за 1 кг.

Овие цени се разбираат за пекмез спакуван во бурила бруто за нето, франко утоварено во вагон или шлеп откупуна станица на производителот, без јавни давачки.

Во производителните краишта каде железничкиот саобраќај е прекинат, ќе се смета како откупна станица на произвогјачот, камионската станица на производителот.

Во поглед на каквоста, важат овие прописи: пекмезот може да содржи најповечку 42% влага; толеранција со одбитоците се допушта само до 3%;

стоката не смее да содржи семки, мора да биде без рачки и без загоретини;

стоката која содржи повеќе од 45% влага, се отврлуе.

## Член 2

Претпријатија који се бават со промет на пекмезот на големо можат на цената од чл. 1 на оваа Р-шение да засметат во продавачка надвор од производителниот центар сите подвозни и превозни трошкови до својот магацин, и на овака добиена набавна цена да додат на име маржа бруто заработујачка 10%.

## Член 3

Ситнопродавците можат да засметуваат на ефективната набавна цена, востановена во смисал на Напатствието за одредување цени во трговија на големо и малку, бр 2902 од 11 мај 1945 година („Службен лист“ бр. 34), маржа бруто заработујачка од највечку 20%.

## Член 4

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обнародувањето во „Службениот лист“.

Бр. 10060

16 октомври 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,  
инж. Никола Петровић, с. р.

## 768.

На основание чл. 1 Уредбата за планска расподелба и потрошувачка стока од 12 мај 1945 година Министерот за трговија и снабдување на сојузната влада донесуе

## РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАДОЛЖНА ПРОДАВАЧКА СЛАМА, СЕНО И  
МУМУРУЗЕН ШУШЛЕП

## Член 1

Се овластуат земските министерства за трговија и снабдување да можат, секое на своето подручје, да пропишат задолжна продавачка слама, сено и мумурузен шушлеп, како и определат претпријатија кои ќе вршат откуп.

## Член 2

Притежателите на слама, сено и мумурузен шушлеп должни се да ја испорачат истата во оној обим, кој со разрез го утврдат земските министерства за трговија и снабдување во споразум со земските министерства за пољоделие, водејќи при това сметка за брсојот и расата на стоката како и за стањето на точната храна.

## Член 3

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обнародувањето во „Службениот лист“.

Бр. 17315

17 октомври 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,  
инж. Никола Петровић, с. р.

## 769.

Управата на државните монополи со својот акт од 1 октомври 1945 година IV М. бр. 18520, известуе, да фабриките на кибрит во земјата постигнат продукција која во најголем дел го задоволуе денешната потрошувачка на кибрит, да располага со резерва, која малата разлика помеѓу продукцијата и потрошувачката ќе ја покрива за најмалку 8 до 10 месеци и предложуе да се кибритот пушта во слободна продавачка.

На основание предниот предлог на Управата на државните монополи и Уредбата на Стопанскиот совет за планска расподелба и потрошувачка стока донесуам

## РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ КИБРИТ ВО СЛОБODНА  
ПРОДАВАЧКА

Кибритите се пуштаат во слободна продавачка.

Управата на државните монополи ќе биде должна да поднесуе месечни извештаји на Изванредната управа за снабдување на Министерството за трговија и снабдување на сојузната влада назначуејќи:

1) кои количества кибрити е ставила на поедините федерални единици преку своите саваришта;

2) во колку потребите во кибрит несе задоволени, овие да се назначат во проценти;

3) кои залихи-резерви преостануат за идниот месец и

4) колку е месечното производство во нашите фабрики за кибрити.

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обнародуењето во „Службениот лист“.

Бр. 15055

11 октомври 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдуење,  
инж. Никола Петровић, с. р.

770.

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ПУШТАЊЕ СИРИШТЕ ВО СЛОБОДНА ПРОДАВАЧКА

Во врска со сакањето на Министерството за трговија и снабдуење на Србија и мнението на Министерството за индустрија на сојузната влада а на основани Уредбата за планско распределба и потрошувачка на стоката,

#### решуам:

Да се сириште пушти во слободна продавачка.

Претпријатијата за изработување сириште должни се да поднесуат месечни извештаи на Изванредната управа за снабдуење на Министерството за трговија и снабдуење на сојузната влада назначуејќи:

1) колку произвеле сиришта во течение на месецот;

2) колку е испорачано сириште (по федералните единици);

3) колкава е залихата на крај на месецот;

4) на какви се тешкотии довогја во производството на сиришта и снабдуењето потрошачите.

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обнародуење во „Службениот лист“.

Бр. 16714

13 октомври 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдуење,  
инж. Никола Петровић, с. р.

771.

На основание членот 1 на Уредбата за регулирање цени сојузното Министерство за трговија и снабдуење — Управа за цени — донесуе

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ОДРЕДУЕЊЕ ЦЕНИ НА СУВИ СЛИВИ

#### Член 1

На сувите сливи се определујат, за подручје на цела држава, следни цени:

франко магацин на откупната станица на производителот дин. 23.50 за 1 кг.  
франко утоварено во вагон или шлеп откупна станица на производителот — — дин. 26.70 за 1 кг.

Горните цени се разбираат за оригинална, нерешетани (несортирани) стока нето тежина, без јавни давачки.

Во цената франко утоварено во вагон или шлеп откупната станица на производителот, е засметана и послугата со врекји.

Во производителните краишта каде е железничкиот саобраќај прекинат ќе се смета како откупна станица на производителот камионската станица на производителот.

#### Член 2

Претпријатија кои се бават со промет на суви сливи на големо можат на цената франко утоварено во вагон или шлеп откупна станица на производителот да засметат, во продавачка надвор од производителниот центар, сите подвозни и превозни трошкови до својот магацин и на овака добиена набавна цена да додават на име маржа бруто заработувачка 10%.

Јавните давачки ќе се засметујат на големопродавачката цена како посебна додатна ставка.

#### Член 3

Земските Министерства за трговија и снабдуење ќе одредат за сортирања, пакуена и етивирана слива продавна цена во големопродавачка на база цената одредена со чл. 1 и 2 на овоа Решение.

Во случај да во големопродавачка соделујат два претпријатија, оние помеѓу себе ќе ја поделат маржа бруто заработувачката од чл. 2 на овоа Решение.

#### Член 4

Малупродавците можат да засметујат на ефективна набавна цена востановена во смисал Напатствието за одредување цените во трговија на големо и на мало, бр. 2902 од 11 мај 1945 година („Службен лист“ бр. 34), маржа бруто заработувачка од најмалку 20%.

#### Член 5

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обнародуење во „Службениот лист“.

Бр. 10091

17 октомври 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдуење,  
инж. Никола Петровић, с. р.

772.

Министерство за трговија и снабдуење на сојузната влада — Управа за цени — донесуе

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ОДРЕДУЕЊЕ ЦЕНА НА НЕГАСЕН ВАР

До опозив се одредуе на негасениот вар следна највисока цена на релациите

Паракјин—Зајечар—Кјуприја Дин. 220 за 100 кг.

Кучево — — — — — „ 210 „ 100 „

Оваа цена се разбира во производството на големо, франко утоварено во вагон.

Пораното Решение бр. 5394 од 20 јули 1945 година со овоа престануе да важи.

Бр. 9593

10 октомври 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдуење,  
инж. Никола Петровић, с. р.

773.

Во врска со чл. 1 Уредбата за регулирање цени, сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за цени — дава

## ТОЛКУЕЊЕ

## НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ КОИ УНРРА ГИ ИСПОРАЧУЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Кај Решението за определување цени за производи кои УНРРА ги испорачуе на Југославија, каде амбалажата се наплаќуе или враќа или каде е она таква природа да се по распакуењето веднага расходуе, цените определени за УНРРА-овата стока се разбират за нето тежина.

Бр. 10055

16 октомври 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,  
инж. Никола Петровић, с. р.

774.

На предлог на Заведението за ванредни набавки при Управата на надворешна трговија, да се определат цени за обукјата која ја испорачуе УНРРА на Југославија, сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за цени — донесуе

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИ НА ОБУКЈА ИСПОРАЧАНА ОД УНРРА

Во врска Напатствието на Министерството за трговија и снабдување и определување цените и пресметување стоката, испорачана преку МЛ и УНРРА, се определуваат следните цени на обукја:

|                                                                  | Цена франко<br>Фоб лука: | Франко станица<br>на големо-<br>продавачот<br>набавна цена: | Франко складиште<br>на големо-<br>продавачот или<br>складиште<br>набавна цена: |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Д и н а р и :                                                    |                          |                                                             |                                                                                |
| КО-47 Чејли платнени женски високи со гумен гјон, бр. 8022 — — — | 82,50                    | 86,50                                                       | 90,—                                                                           |
| КО-48 Машки плитки чејли поправени, бр. 8023                     | 91,—                     | 96,—                                                        | 100,—                                                                          |
| КО-49 Чејли за моџина од платно со гумен гјон, бр. 8024 — — —    | 82,50                    | 86,50                                                       | 90,—                                                                           |
| КО-50 Чејли платнени женски — гумен гјон, бр. 8025 — — —         | 82,50                    | 86,50                                                       | 90,—                                                                           |
| КО-51 Машки војнички чејли, поправени број 8026 — — —            | 166,—                    | 174,50                                                      | 181,—                                                                          |
| КО-52 Машки високи полу-чизми поправени, бр. 8027 — — —          | 182,—                    | 191,—                                                       | 199,—                                                                          |
| КО-53 Чејли кожни ниски со гумен гјон, женски, бр. 8028 — — —    | 183,—                    | 193,—                                                       | 200,—                                                                          |
| КО-54 Гумени плочи за гјо-нови по 1 кг. бр. 6020                 | 73,60                    | 77,40                                                       | 80,—                                                                           |

По прописот чл. 1 Напатствието на Министерството за трговија и снабдување од 6 август 1945 година, цените назначени во последниот столбец, пропишани се како цени франко складиштето на

големопродавачот комисионарот по продавачка на големо за подручје на сета држава ни во кој случај не смејат да бидат пречекорени.

Цените во продавачка на малку, по прописот чл. 9 Напатствието за определување цени и пресметување стоката, се определуваат на тој начин, што на цените од третиот столбец на овоа Решение се додават сите уобичаени набавни трошкови од складиштето на големо-продавачот до дукјанот на малопродавачот и на тој собир маржа бруто заработувачка на малопродавачот.

Бруто заработувачка на малопродавачот за обукја именуена во овоа Решение се определуе на 15% (петнаест).

Поблиски одредби за постапката која зборуе за набавни цени во продавачка во големо и малку се обвртени со чл. 4 и нонатакашните прописи на Напатствието за определување цени и пресметување стоката испорачана преку МЛ и УНРРА.

родуење во „Службениот лист”.

Бр. 8650/45

29 септември 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,  
инж. Н. Петровић, с. р.

775.

На предлог Заведението за ванредни набавки при Управата за надворешна трговија, да се определат цени на намирниците кои УНРРА ги испорачуе на Југославија, сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за цени — донесуе

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИ НА ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ ИСПОРАЧАНИ ОД УНРРА

Во врска Напатствието на Министерството за трговија и снабдување за определување цени и пресметување стоката, испорачана преку МЛ и УНРРА, се определуваат на следните намирници овие цени:

|                                                  | Франко палуба<br>на бродот,<br>истоварна лука<br>Јадранско или<br>Црно Море: | Франко станица<br>на големо-<br>продавачот<br>набавна цена: | Франко складиште<br>на големо-<br>продавачот или<br>складиште<br>набавна цена: |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Д и н а р и :                                    |                                                                              |                                                             |                                                                                |
| Н-82 „Корнед биф” (конзер-<br>вирано месо) — — — | 38,—                                                                         | 41,—                                                        | 42,43                                                                          |

По прописот на членот 1 Напатствието на Министерството за трговија и снабдување од 6 август 1945 година цените назначени во последниот столбец, пропишани како цени франко складиштето на големо-продавачот, важат во продавачка на големо на подручјето на сета држава и ни во кој случај не смеат да бидат пречекорени.

Сите порано определени цени за стока од оваа врста, не обзирајќи се кој ги пропишал, се ставаат ван сила.

Цените назначени во вториот столбец се сметаат франко станица на големо-продавачот, а разликата помеѓу цената на столбецот втори и столбецот трети претставуе комисионарска маржа на големо-продавачот.

Цените на продавачка на малку, по прописот чл. 9 на Напатствието за определување цени и пресметување стоката, се определуе на тој начин, што на цените од третиот столбец на овоа Решение се додават сите уобичаени и редовни набавни трошкови од скла-

диштето на големопродавачот до дукјанот на мало-продавачот и на тој начин собир маржа бруто заработувачка на малопродавачот.

Бруто заработувачка на малопродавачот за намирниците именуени во оваа Решение се определуе на 12%.

Поблиски одредби за постапката која зборуе за набавни цени во продавачка на големо и малку се обватени со членот 4 и понатакашните прописи на Напатствието за определување цени и пресметане стоката испорачана преку МЛ и УНРРА.

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обнародување во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

Бр. 8372/670

29 септември 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,  
инж. Никола Петровић, с. р.

## 776.

По предлог на Заведението за ванредни набавки при Управата за надворешна трговија, да се определат цени на намирниците кои УНРРА ги испорачуе на Југославија, сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за цени — донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИ НА ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ ИСПОРАЧАНИ ОД УНРРА

Во врска Напатствието на Министерството за трговија и снабдување за определување цени и пресметане стоката, испорачана преку МЛ и УНРРА се определуат на следните намирници овие цени:

Франко палуба на бродот, истоварна лука, Јадранско или Црно Море:  
Франко станица на големо-продавачот, набавна цена:  
Франко складиште на големо-продавачот, комисионарска продавачка цена:

Д и н а р и :  
S-21 сирково семе 2.— 3.60 3.70

По прописот на чл. 1 Напатствието на Министерството за трговија и снабдување од 6 август 1945 година цените назначени во последниот столбец, пропишани како цена франко складиште на големопродавачот, важи во големо продавачка на подручјето на сета држава и ни во кој случај не смее да биде пречекорена.

Сите порано одредени цени за оваа стока, не обзирајќи се кој ги пропишал, се стават ван сила.

Цената назначена во вториот столбец се смета франко станица на големопродавачот, а разликата помеѓу цената на столбецот втори и столбецот трети преставуе комисионарска маржа на големопродавачот.

Цената во продавачка на малку, по прописот на чл. 9 Напатствието за определување цени и пресметане стоката се определуе на тој начин што на цените од третиот столбец од оваа Решение ќе се додават сите уобичаени и редовни набавни трошкови од складиштето на големопродавачот до дукјанот на малопродавачот и на тој собир маржа бруто заработувачка на малопродавачот.

Бруто заработувачка на малопродавачот за сите животни и други намирници именуени во оваа Решение се определуат на 12%.

При одредувањето цените во продавачка на малку ќе се врши заокружување на горе до износ од 0,50 динари.

Поблиски одредби за постапката која зборуе за набавни цени во продавачка на големо и малку се обватени со членот 4 и понатакашните прописи на Напатствието за определување цени и пресметане сто-

ката испорачана преку МЛ и УНРРА.

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обнародување во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

Бр. 8322/663

28 септември 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,  
инж. Никола Петровић, с. р.

## 777.

На предлог на Заведението за ванредни набавки при Управата за надворешна трговија, да се определат цени на намирниците кои УНРРА ги испорачуе на Југославија, сојузното Министерство за трговија и снабдување донесе

### РЕШЕНИЕ

#### НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИ НА ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ ИСПОРАЧАНИ ОД УНРРА

Во врска Напатствието на Министерството за трговија и снабдување за определување цени и пресметане стоката, испорачана преку МЛ и УНРРА, се определуваат на следните намирници овие цени:

Франко палуба на бродот, истоварна лука, Јадранско или Црно Море:  
Франко станица на големо-продавачот, набавна цена:  
Франко складиште на големо-продавачот, комисионарска продавачка цена:

Д и н а р и :

N-56 брашно ржано — — — 3,30 4,90 5,07

Тестенине:

N-57 макарони куси — — — 9,— 10,60 10,97  
N-58 свиени — — — — 9,— 10,60 10,97  
N-59 спагети — — — — 9,— 10,60 10,97  
N-60 гра конзервиран зелен 10,— 11,60 12,—  
N-61 шекјер, коцка — — — 27,77 31,41 33,60  
N-64 бакалар полусушен — 25,— 26,60 27,53

По прописот на членот 1 Напатствието на Министерството за трговија и снабдување од 6 август 1945 година, цените назначени во последниот столбец, пропишани како цени франко складиштето на големопродавачот, важат во продавачка на големо на подручјето на сета држава и ни во кој случај не смејат да бидат пречекорени.

Сите порано определени цени за стока од оваа врста, не обзирајќи се кој ги пропишал, се стават ван сила.

Цените назначени во вториот столбец се смета франко станица на големопродавачот, а разликата помеѓу цената на столбецот втори и столбецот трети преставуе комисионарска маржа на големопродавачот.

Цените во продавачка на малку, по прописот на чл. 9 Напатствието за определување цени и пресметане стоката, се определуваат на тој начин, што на цените од третиот столбец на оваа Решение ќе се додават сите уобичаени и редовни набавни трошкови од складиштето на големопродавачот до дукјанот на малопродавачот и на тој собир маржа бруто заработувачка.

Бруто заработувачка на малопродавачот за намирниците именуени во оваа Решение се определуе на 12%.

Поблиски одредби за постапката која зборуе за набавни цени на продавачка на големо и малку се обватени со чл. 4 и понатакашните прописи на Напатствието за определување цени и пресметане стоката испорачана преку МЛ и УНРРА.

Овоа Решение влегуе во сила со ценот на обнородуење во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

Бр. 7153/581

28 септември 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдуење,  
инж. Н. Петровић, с. р.

## 778.

На предлог на Заведението за ванредни набавки при Управата за надворешна трговија, да се определат цени на намирници кои УНРРА ги испорачуе на Југославија, сојузното Министерство за трговија и снабдуење — Управа за цени — донесуе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИ НА ЖИВОТНИ НАМИРНИЦИ ИСПОРАЧАНИ ОД УНРРА

Во врска со Напатствието на Министерството за трговија и снабдуење за определуење цени и пресметуење стоката, испорачана преку МЛ и УНРРА, се определуат за следните намирници овие цени:

|                                    | Франко палуба на бродот, истоварна лука Јадранско или Црно Море: | Франко станица на големо-продавачот набавна цена: | Франко складиште на големо-продавачот комисионарска набавна цена: |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| S-13 кромпир за семе               | 2,50                                                             | 3,30                                              | 3,42                                                              |
| S-14 царевка за семе               | 2,70                                                             | 3,50                                              | 3,61                                                              |
| S-15 пченица за семе               | 3,96                                                             | 4,76                                              | 4,93                                                              |
| S-15 шекјерна репа за семе — — — — | 24,—                                                             | 24,80                                             | 25,66                                                             |
| S-17 гра за семе — —               | 5,85                                                             | 6,65                                              | 6,88                                                              |
| S-18 бакла за семе — —             | 22,—                                                             | 22,80                                             | 23,59                                                             |
| S-19 детелина (луцерка) — — —      | 54,—                                                             | 55,60                                             | 57,55                                                             |
| S-20 биезење за семе               | 5,20                                                             | 6,—                                               | 6,21                                                              |

По прописот на членот 1 Напатствието на Министерството за трговија и снабдуење од 6 август 1945 година, цените назначени во последниот столбец, пропишани како цени франко складишта на големо-продавачот важат во продавачка на големо на подрачјето на целата држава и ни во кој случај не смеат да бидат пречекорени.

Сите порано определени цени за стоката на оваа сорта, без обзир кој ги пропишал, се ставуат ван сила.

Цените назначени во вториот столбец се сметат франко станица на големо-продавачот, а разликата помеѓу цените од столбецот втори и столбецот трети претставуе комисионарска маржа на големо-продавачот.

Цените во продавачка на малку, по прописот на чл. 9 Напатствието за определуење цени и пресметуење стоката, се определуат на тој начин што на цените од третиот столбец на оваа Решение ќе се додават сите уобичаени и редовни набавни трошкови од складиштето на големо-продавачот до дукјанот на малопродавачот и на тој собир маржата на бруто заработувачката на малопродавачот.

Бруто заработувачка на малопродавачот за намирници именувани во оваа Решение се определуе на 12%.

Поблиски одредби за постапката која зборуе за набавни цени во продавачка на големо и малку обвртени се со чл. 4 и понатакашните прописи на Напатствието за определуење цени и пресметуење стоката испорачана преку МЛ и УНРРА.

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обнородуење во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

Бр. 7828/632

29 септември 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдуење,  
инж. Никола Петровић, с. р.

## 779.

На предлог Заведението за ванредни набавки при Управата на надворешната трговија, да се одредат цени на намирници кои УНРРА ги испорачуе на Југославија на сојузното Министерство за трговија и снабдуење — Управа за цени — донесуе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОДРЕДУЕЊЕ ЦЕНИ НА ЖИВОТНИ НАМИРНИЦИ ИСПОРАЧАНИ ОД УНРРА

Во врска со Напатствието на Министерството за трговија и снабдуење за определуење цени и засметуење стоката, испорачана преку МЛ и УНРРА, се определуат на следните намирници овие цени:

|                                                  | Франко палуба на бродот, истоварна лука Јадранско или Црно Море: | Франко станица на големо-продавачот набавна цена: | Франко складиште на големо-продавачот комисионарска набавна цена: |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| N-71 Брашно од бубакјерно семе како сточна храна | 2,—                                                              | 3,60                                              | 3,70                                                              |
| N-72 Соргум (врста на про-со) како сточна храна  | 2,—                                                              | 3,60                                              | 3,70                                                              |

### Д и н а р и :

По прописот на чл. 1 Напатствието на Министерството за трговија и снабдуење од 6 август 1945 година, цените назначени во последниот столбец, пропишани како цени франко складиштето на големо-продавачот, важат во продавачка на големо на подрачјето на целата држава, и ни во кој случај не смеат да бидат пречекорени.

Сите порано определени цени за стока од оваа сорта, без обзир кој ги пропишал, се ставуат ван сила.

Цените назначени во вториот столбец, се сметаат франко складиштето на големо-продавачот, а разликата помеѓу цените од столбецот втор и столбецот трет претставуат комисионарска маржа на големо-продавачот.

Цените во продавачка на малку, по прописот на чл. 9 на Напатствието за определуење цени и пресметуење стоката, се определуат на тој начин, што на цените од третиот столбец од оваа Решение ќе се додадат сите уобичаени и редовни набавни трошкови од складиштето на големо-продавачот до дукјанот на малопродавачот и на тој собир маржа бруто заработувачка на малопродавачот.

Бруто заработувачка на малопродавачот за намирници именувани во оваа Решение се определуе на 12%.

Поблиски одредби за постапката која зборуе за набавните цени во продавачка на големо и малку обвртени се со членот 4 и понатакашните прописи на Напатствието за определуење цени и пресметуење стоката испорачана преку МЛ и УНРРА.

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обнородуење во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

Бр. 7154/580

29 септември 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдуење,  
инж. Никола Петровић, с. р.

## 780.

На оснoвание чл. 34 Уредбата за регулирање надници и плати на работници и намештеници во државно-стопански и частни претпријатија, частни институции и организации давам

## ТОЛКУЕЊЕ

НА ЧЛ. 12 И 15 УРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НАДНИЦИ И ПЛАТИ НА РАБОТНИЦИ И НАМЕШТЕНИЦИ ВО ДРЖАВНО-СТОПАНСКИ И ЧАСТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ЧАСТНИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1) Висината на посебните награди од чл. 12 на оваа Уредба за регулирање надници и плати на работници и намештеници во државно-стопански и частни претпријатија, частни институции и организации ќе ја определуваат споразумно управите на претпријатијата и синдикалните организации во претпријатието, односно работничките повереници во претпријатието. Воколку не би дошло до споразум во претпријатието каде не постојат синдикални организации, односно работнички повереници, работопримачите можат да побараат посредување на надлежната повисока синдикална организација.

2) Тарифните ставови за работа на брегово-транспортни работници, кои ќе ги во смисол чл. 15 на оваа Уредба пропишат земските министерства за социјална политика, важат за сите брегово-транспортни работници на односното подручје, без обзир на тоа, во какво претпријатие се они или институција запослени. Свие ставови не подлежат на одобрувањето на Министерот за финансии на предлог ресорниот Министер во смисол чл. 5 Уредбата за регулирање припадности на државни службеници од граѓански ред и останали јавни службеници на сојузните Министерства и институции.

IV бр. 2969

16 октомври 1945 година  
Београд

Министер за социјална политика,  
др. А. Кржишник, с. р.

## ОДЛИКОВАНИА

## ПРЕТСЕДНИШТВО

на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија

на предлог на Врховниот командант на Југословенската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито

## р е ш у е

да се за умешност во командовањето и специјални подвизи одликујат

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

мајор Тиџтор А. Гојко;

капетани: Бајловић С. Милан и Лончаревић И. Гавро;

поручници: Буловић С. Петар, Дуканац В. Радосав, Жарковић Ј. Ђуро, Косановић Ј. Петар, Марићевић Н. Славко, Радојевић Р. Владо, Савовић Ј. Симо, Сабљић М. Симо, Чича Н. Ђуро;

заставник: Ракић А. Бранко; и

поручник: Додиг Радоња.

СО ОРДЕНОТ ЗА ХРАБРОСТ:

мајори: Жугић Ј. Стојан, Јанковић Б. Милорад и Радовановић Љ. Миливој;

капетани: Ђумић Ј. Милан, Кривокапић А. Мишо, Родић С. Симо и Седић Ј. Лука;

поручници: Бокан Ј. Перо, Дујановић С. Богдан, Живковић М. Арсо, Зорић С. Јанко, Јелачић М. Војо, Кеџман В. Митар, Књатић К. Васо, Ковачевић Ђ. Лазо, Курилић А. Божидар, Маврић Т. Стипе, Марчетић И. Јово, Мијатовић М. Саво, Булатовић П. Радо, Павичић П. Јосип, Пилиповић М. Петар, Поповић В. Сретко, Савић Р. Василије, Савовић Ј. Симо и Томазовић И. Милан;

потпоручници: Ваута М. Вуко, Ђелаковић И. Ранко, Вуклиш С. Млађо, Гаковић Г. Милорад, Девић М. Станко, Дотлић Ј. Гавро, Драгељ С. Милан, Зарић С. Петар, Јелача Ђ. Дане, Јелачић М. Војо, Крстић М. Душан, Магић П. Иван, Грбић М. Душан, Мајсторовић Ј. Душан, Малнар М. Фрањо, Марчета В. Душан, Миловић М. Митар, Мисирача В. Петар, Миховић М. Илија, Панотовић Б. Ђорђе, Нововић Г. Милош, Петровић Ђ. Мане, Релић С. Лука, Стојичић Т. Војислав, Трошт А. Антон, Црномарковић П. Вујо и Ѓаић Н. Недељко;

заставници: Алексић П. Јово, Арифагић С. Сибан, Арсенић С. Стојан, Бајаловић М. Александар, Бакић В. Миливој, Бајић М. Марко, Благојевић Ј. Стево, Варања И. Милош, Вулић В. Крсто, Гињевић М. Жарко, Грдиша Т. Стјепан, Грубишић Н. Јаков, Давидовић М. Миле, Долинић М. Милан, Жугић С. Лудвиг, Зечевић С. Милорад, Зубер С. Ђуро, Јакшић Н. Раде, Јелиновић О. Илија, Катић Ј. Јуре, Кеџман Н. Пане, Коларевић Р. Андрија, Кољеншић П. Живан, Копанџа П. Тодор, Летић В. Ратко, Марковић Т. Стево, Милић И. Јован, Николић И. Миле, Новта Ј. Петар, Ољача М. Бранко, Орлић Д. Никола, Перица Н. Милан, Пеурача М. Никола, Петричевић М. Божо, Пејурић Ш. Ђурђе, Поповић Ф. Јово, Предевић Ђ. Радивоје, Прошић М. Ђуро, Радојичић З. Стево, Ракић А. Бранко, Сакан К. Паво, Саршан А. Антон, Симић Ж. Војислав, Стилић П. Паво, Чича Ј. Стево, Чудина М. Марко, Ѓулум Н. Душан и Швердица П. Роко;

референт сан. во батаљ. Добријевић О. Милка, заставник Јелаш Л. Јоко;

ст. водници: Арнаутовић М. Сефик, Бановић К. Лука, Бановић М. Млађо, Бабић С. Душан, Брдовчек Ј. Стјепан, Бурсаћ Ђ. Душан, Вуковић Т. Тодор, Враћ Д. Милан, Вукобрат Ј. Милан, Виловић С. Марко, Вуковић П. Данило, Васић М. Воја, Видаковић С. Саво, Великић Ж. Арсенија, Вулетић Божо, Гребљановић Ђ. Душан, Голубовић М. Радован, Ѓаџић М. Ђоко, Грубић А. Никола, Гаврић С. Перо, Гаврић Т. Ројо, Грујичић И. Милан, Дацић Н. Мирко, Долинић М. Милан, Делибашић С. Душан, Жугић М. Томо, Жигић М. Проко, Ивандић Б. Блажа, Ивезић И. Блаж, Јуријевић М. Владо, Јурчић И. Иван, Јурчић В. Борис, Кнежевић М. Марко, Ковачевић С. Стојан, Кличковић Н. Никола и Ковач В. Анте;

ст. водник болничарка Јанковић М. Петра;

ст. водници: Коврлица Б. Виктор, Кезуновић Ј. Влајко, Ковачевић Б. Бошко, Каријошевић С. Салих, Кочић П. Ђуро, Кљајић С. Божо, Кнежевић П. Милан, Кеча П. Душан, Кукић Л. Милован, Кљајић Д. Василије, Латинковић Ђ. Милош, Лукић Д. Војица, Митровић П. Душан, Милошевић Р. Светозар, Михаиловић Живорад, Мајсторовић Ј. Душан, Милашиновић Ј. Радојко, Николић Р. Радомир, Панић Ф. Бошко, Попић И. Марин, Пенде Ф. Јосип, Панек Т. Марица, Петраћ Ј. Стјепан, Пухало В. Ристо, Плеше С. Станко, Павлетић И. Виктор, Раџеновић М. Ђуро, Радић Ј. Васо, Радујко Н. Ђуро, Радовић С. Никола, Седравац П. Тоша, Сорић М. Милан, Сикимић Л. Бранко, Ступар И. Никола, Станковић Ј. Младен, Томић М. Бошко, Тодоровић Ж. Живко, Туфегџић С. Божо, Тесла М. Душан, Филиповић Л. Душан, Чанковић И. Ђуро, Ѓулибрк В. Душан, Сарчевић Ј. Милован, Шујица Ј. Славко, Шурлан М. Драгомир и Драгутиновић В. Здравко;

водници: Авдијановић А. Маше, Арамбашић Н. Душан, Ацић П. Симо, Бакић Ђ. Ђуро, Босанац Т. Душан, Бундало П. Душан, Врачар Д. Јово, Вучетић С. Здравко, Вучинић М. Новак, Голубовић Г. Јефто, Гравор Ј. Илија, Денић Ђ. Милисав, Даниловић И. Милорад, Ђаковић Д. Стево, Живковић Ж. Властимир, Завођа Н. Ђуро, Змајевић Р. Ђуро, Јајић М. Милан, Јеличић С. Саво, Карадеглија Ђ. Љубо, Карамарковић М. Никола, Кеџман И. Никола, Кнежевић Ђ. Јован, Кнежевић С. Душан, Ковачевић К. Ђуро, Кончар Д. Бранко, Косановић Р. Миленко, Малелица И. Драго, Максимовић С. Живојин, Медић П. Илија, Мијаљевић С. Никола, Милаковић М. Милан, Милиновић М. Пане, Мијук С. Милош, Мркић Ц. Петар, Пејовић А. Тодор, Петровић Ј. Василије, Пилић Ј. Бранко, Пилић И. Анто, Пјевач Ђ. Петар, Плованић М. Михо, Поповић Ј. Пајо, Рађеновић М. Ђуро, Рађеновић Ђ. Душан, Радовић С. Драгутин, Ракић С. Миленко, Радуловић М. Чедо, Спинин П. Паво, Станковић П. Миливој, Тешин В. Миле, Тркуља М. Дане, Фрлета А. Марко, Хећимовић Ђ. Анте, Хасић Х. Ђамил, Ђускић Ђ. Владислав, Шеић У. Милан и Шикота Д. Милован;

мл. водници: Ацић М. Мана, Ајдиновић С. Милан, Баџић Д. Васо, Башкот Н. Божо, Банда М. Миле, Бјелајац Ђ. Рајко, Богојевић Т. Илија, Божић С. Милорад, Вила С. Сретко, Влаисављевић Б. Бранко, Вукелић Д. Алекса, Вучетић Ј. Милан, Гојић Т. Милош, Ђевић Ђ. Стево, Ђукић С. Богдан, Пејовић Крсто, Ђукић В. Крстен, Ђуковић С. Душан, Ерслан А. Марко, Кенда Н. Антон, Клиско Ђ. Миле, Колар Ђ. Стево, Корица М. Никола, Копанџа П. Миливоје, Кукић М. Љубан, Латинковић Л. Лазар, Лемајић С. Милан, Лучић Јосип, Маљковић М. Бошко, Мећед О. Драго, Милачић, М. Блажија, Миљковић И. Ђуро, Милићевић М. Гојко, Мирић Ђ. Никола, Милић Т. Срећко, Митровић Ђ. Љубо, Митровић М. Влајко, Мрвош Ђ. Здравко, Перић М. Иван, Пејиновић Р. Добросав, Плавшић Ц. Петар, Пањевић М. Милан, Поткоњак А. Ђуро, Раљић М. Коста, Рашета П. Мићо, Стругар М. Благо, Танкосић Ј. Стево, Хрница А. Авдо, Савић И. Милан и Шулић М. Борислав;

десетари: Антуновић М. Јозо, Вагковић В. Срђан, Баришић Ј. Мате, Бркић М. Хасан, Бубаља Ђ. Миладин, Булатовић Ђ. Љубо, Влашић Д. Петар, Васић О. Милош, Дасовић Р. Стјепан, Ђукановић Б. Момчило, Ђурђевић Д. Живко, Ђурић М. Милан, Зукловић Д. Радован, Јелић К. Боривој, Јурин П. Божић, Катић И. Маријан, Контић Р. Никола, Колашинац М. Будимир, Крвалац В. Милош, Маглов М. Јован, Мајсторовић И. Саво, Марчетић Д. Небојша, Марковић И. Гајо, Пећанац М. Никола, Перица К. Анте, Поповић Д. Павле, Рошћ М. Мијо, Смиљанић Ј. Петар, Стојановић П. Божо, Томашевић П. Перо, Торбица Ј. Мићо, Тинтар Ј. Стеван, Хоџа С. Ђуро, Сеник Л. Владо и Мијић М. Никола;

борци: Ацић В. Илија, Анђо С. Омер, Антуновић И. Недо, Алексић П. Љубомир, Балаћ С. Миле, Бјелица Ј. Божо, Бековић Н. Дане, Блажиновић Ј. Мате, Божић К. Драган, Барјактаровић Ј. Драго, Батанић С. Васкрисија, Бикић М. Јово, Богавчић Б. Јосип, Бобушић М. Марко, Божулић Ј. Иван, Будић С. Глишо, Бојиновић С. Бошко, Бизовић С. Фехим, Бурсаћ Б. Саво, Бањанин М. Стево, Братуш Карл, Бурсаћ Л. Дамњан, Блануша С. Раде, Бошковић Б. Драгиша, Батиница Ј. Милан, Влаховић М. Павло, Вујичић К. Милош, Васић Б. Мато, Васовић Ђ. Игњат, Вукаловић К. Божић, Вигњевић М. Милорад, Вукмировић Ђ. Саво, Вилотијевић В. Иван, Вукмировић Р. Миле, Грга И. Анте, Гавриловић Бранко, Гарчевић М. Милорад, Допућа Ј. Никола, Драгосавац Т. Томо, Дубаић Стево, Дујишин М. Мате, Дошен Г. Бранко, Драшковић С. Ђорђе, Достанић Т. Стево, Дачевић М. Вукашин, Дошен Ђ. Раде, Ђорђевић К. Нега, Ђуровић Н. Петар, Ђалан Д. Тривун, Ђорђевић С. Илија, Живковић Д. Радослав, Живковић Н. Анте, Живковић Р. Вељко, Желе М. Франц, Златовић Ј. Ивица,

Зећ С. Пајо, Зјача М. Раде, Ивановић Ђ. Милош, Јаковљевић Н. Лазар, Јанковић Н. Стеван, Јелушић С. Душан, Јовић М. Љубомир, Јурићев Ф. Божић, Јолчић М. Владо, Јеличић Ј. Коста, Косић М. Бранко, Кресоја М. Саво, Крнета В. Гојко, Купрешанин Ј. Драган, Клишалић И. Анте, Кувелић Б. Чедо, Краљић Д. Мате, Качавенда П. Душан, Карановић С. Ратко, Карамекић А. Фаџил, Коврлија С. Војин, Кривошија М. Мићо, Кувачић Ђ. Милан, Карановић К. Милан, Кувачић Ђ. Никола, Ковачевић П. Раде, Ковачевић В. Момир, Кнежевић С. Јово, Корица М. Видосав, Лазаревић М. Илија, Лазић Ј. Миле, Лиљак О. Јовица, Малешевић П. Михаило, Мандић П. Рад, Марко С. Станко, Марковина А. Роко, Мазалица Н. Рајко, Миладиновић С. Милан, Мирковић М. Душан, Мишћевић Н. Миле, Мумбасић Ђ. Сафет, Мрвић И. Радивоје, Модришић С. Милан, Милићевић Р. Душан, Мркић Ђ. Драгутин, Малбаша И. Миле, Мијатовић П. Драго, Милосавец Т. Ђорђија, Мијачица Д. Анте, Мустафић И. Ахмед, Милошевић П. Павле, Мадич М. Никола, Маричић М. Јово, Марковић С. Вукоман, Максић Ј. Марко, Мандић Н. Стево, Миљевић М. Марко, Маљковић Л. Миле, Марељ Н. Драган, Меселцић С. Никола, Марковић Н. Вукадин, Ненадић В. Милош, Новаковић П. Ђуро, Никодић Ј. Милан, Орландић Ђ. Никола, Орловић Ђ. Васо, Острес Ђ. Јосип, Орловић Ј. Дане, Обрадовић Ј. Раде, Палинић М. Јуре, Пасков С. Иван, Павловић Ј. Гојко, Пећанац М. Никола, Продановић М. Богдан, Петковић Д. Милан, Пешић И. Михајло, Поповић С. Ђорђе, Пролет Д. Божо, Плеше С. Станко, Петрусић Д. Јован, Пухало Н. Богослав, Плавшић Т. Боривоје, Попадић М. Љубо, Предојевић М. Душан, Пистинџан Н. Давило, Поповић М. Петар, Пантелић П. Предраг, Петковић П. Дмитар, Плавшић М. Боривоје, Пејовић М. Јован, Поповић В. Сретко, Прибић С. Миле, Пјевач Ђ. Миле, Ристивојевић М. Живојин, Ристић К. Милош, Радић М. Гојко, Раписевић С. Јово, Радуловић П. Илија, Реновица Н. Обрад, Рашета М. Никола, Ракита К. Момир, Реде А. Абел, Радуловић В. Крсто, Русиновић Н. Јаков, Радоњић С. Бранко, Радмановић Ј. Никола, Релић С. Сreto, Радованчевић И. Милош, Стојовић И. Љубо, Средојевић С. Стеван, Ситарић М. Звонко, Самарџић С. Јово, Скендер Г. Владо, Севкерица Ч. Радомир, Скенџић С. Светозар, Солонун Ј. Давид, Секулић И. Ђуро, Стевановић Т. Перо, Садовић Ј. Сукрија, Станковић В. Бранко, Сенић Ђ. Ђока, Станић М. Дујо, Савић Ђ. Светозар, Сабљић Н. Ђуро, Срдић Ј. Милорад, Смиљанић П. Јово, Срдић С. Бранко, Секулић С. Душан, Селаковић М. Петар, Тосић П. Жарко, Томашевић С. Никола, Тодоровић Ж. Живко, Томаш И. Марко, Томовић Р. Драго, Узелац П. Петар, Узелац Н. Душан, Утвић Ж. Младен, Фићор Ф. Албин, Фишер П. Јосип, Харамбасић О. Срђан, Хорватин Б. Барто, Цицмил М. Стеван, Цветановић С. Љубомир, Чизмић Љ. Милослав, Ђулибрк Т. Марко, Ђургуз Д. Раде, Ђупурдија Р. Вајо, Ђадовић М. Велисав, Чичић Ј. Мирко, Чоловић Н. Милан, Шеврдија Роко, Шкондрић М. Милан, Шимунић С. Стево, Шпањевић Ј. Гојко и Шкорић М. Душан;

водник Анђелковић В. Миодраг;

десетар Ракић П. Радован;

борци: Грозданић И. Ђуро, Ђурчић Љ. Урош и Морача Т. Милан;

заставник Шошкић А. Радослав;

борец Дивјак Д. Недељко.

Бр. 254

26 јуни 1945 година

Београд

Секретар,  
М. Перуничић, с. р.

Претседател,  
др. И. Рибар, с. р.

# ДЕКРЕТИ

## МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Со Решение на Претседателот на Министерскиот совет и заст. на Министерот за надворешни работи Бр. 1426 од 4 октомври 1945 година, а на основание чл. 3 и 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска Федеративна Југославија од 2 априли 1945 година, е отпуштен од државната служба Надић Никола, советник 4 положајна група 2 степен на посланството во Штокхолм.

Со Решение на Министерот за надворешни работи бр. 1394 од 1 октомври 1945 година, а на основание чл. 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска Федеративна Југославија од 2 априли 1945 година, е ставено ван снага Решението на Министерството за надворешни работи Пов.бр. 25 од 13 априли 1945 година, во колко се односи на отпуштањето од државната служба на Животић Вукашин, генерални консул во Беч 4 положајна група 1 степен, а именованият се ставува на расположение без права на принадлежности.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДА

Со Решение на Министерот за пољопривреда на сојузната влада I бр. 1989 од 4 октомври 1945 година, а на предлог на Директорот на Главната пољопривредна станица се поставува инж. Твидо Нонвеје, досегашен секретар на Амбасадата во Париз за директор на Заводот за заштита на билките во оквир на Главната пољопривредна станица на сојузното Министерство за пољопривреда, со право на принадлежности на чиновник 3 положајна група 2 степен.

Со Решение на Министерот за пољопривреда на сојузната влада I бр. 1787 од 15 септември 1945 година, а на основание Уредбите од 2 и 20 априли 1945 година и на предлог на Одељењето за сточарство, се поставува инж. агр. Јован Дулић, бивши советник на Банската Управа IV група 1 степен за шеф на Отсекот за коњарство на Министерството за пољопривреда на сојузната влада, во привремено својство, со принадлежности на чиновник иста положајна група.

Со Решение на Министерот за пољопривреда на сојузната влада I бр. 1796 од 12 септември 1945 година, а на основание Уредбите од 2 и 20 априли 1945 година и на предлог на Одељењето за сточарство, се поставува инж. Јован Бојковски, референт на Отсекот за сточарство, за в. д. шеф на Отсекот за исхрана стоката на Министерството за пољопривреда на сојузната влада, во привремено својство, со принадлежности на чиновник VII положајна група.

Со Решение на Министерот за пољопривреда на сојузната влада I бр. 1794 од 12 септември 1945 година, а на основание Уредбите од 2 и 20 априли 1945 година и на предлог на Одељењето за сточарство, се поставува инж. Владимир Дрецул, шеф на Отсекот за сточарство IV положајна група 1 степен за началник на Одељењето за сточарство на Министерството за пољопривреда на сојузната влада, во привремено својство, со принадлежности на чиновник III положајна група 2 степен.

Со Решение на Министерот за пољопривреда на сојузната влада I бр. 1795 од 12 септември 1945 го-

дина, а на предлог на Одељењето за сточарство и на основание Уредбите од 2 и 20 априли 1945 година се поставува инж. Јован Митровић, референт на Отсекот за сточарство VII положајна група за шеф на Отсекот за рибарство на Министерството за пољопривреда на сојузната влада, во привремено својство, со принадлежности на чиновник VI положајна група.

Со Решение на Министерот за пољопривреда на сојузната влада I бр. 1793 од 12 септември 1945 година, а на основание Уредбите од 2 и 20 априли 1945 година и на предлог на Одељењето за сточарство, се поставува др. Душан Вуковић, референт на Отсекот за сточарство V положајна група за шеф на Отсекот за говедарство, овчарство и млекоство на Министерството за пољопривреда на сојузната влада, во привремено својство, со принадлежности на чиновник V положајна група.

Со Решение на Министерот за пољопривреда на сојузната влада I бр. 1790 од 12 септември 1945 година, а на основание Уредбите од 2 и 20 априли 1945 година и на предлог на Одељењето за ветеринарство, се поставува др. Ђура Косановић, ветеринар референт на Отсекот за ветеринарство IV положајна група 2 степен за шеф на Отсекот за промет со стоката и надворешна ветеринарска служба на Министерството за пољопривреда на сојузната влада, во привремено својство, со принадлежностите на чиновник IV положајна група 2 степен.

Со решение на Министерот за пољопривреда на сојузната влада I бр. 1789 од 12 септември 1945 година, а на основание Уредбите од 2 и 20 априли 1945 година и на предлог на Одељењето за ветеринарство, се поставува др. Тихомир Савић, ветеринар референт на Отсекот за ветеринарство IV положајна група 1 степен за шеф на Отсекот за хигијена на животните намирници на Министерството за пољопривреда на сојузната влада, во привремено својство, со принадлежности на чиновник IV положајна група 1 степен.

Со Решение на Министерот за пољопривреда на сојузната влада I бр. 1787 од 12 септември 1945 година, а на основание Уредбите од 2 и 20 априли 1945 година, се поставува Филип Мијушковић, чиновник VII положајна група за шеф на сметко-административниот отсек на Министерството за пољопривреда на сојузната влада, во привремено својство, со право на принадлежности на чиновник VI положајна група.

Со Решение на Министерот за пољопривреда на сојузната влада I бр. 1788 од 12 септември 1945 година, а на основание Уредбите од 2 и 20 априли 1945 година, а на предлог на Одељењето за научно-истраживачка работа, се поставува Гојко Вучковић, чиновник на Комисијата за сејда на Војводина III група за чиновник на Одељењето за научно-истраживачка работа на Министерството за пољопривреда на сојузната влада, во привремено својство, со принадлежности на чиновник иста група.

Со Решение на Министерот за пољопривреда на сојузната влада бр. 1781 од 12 септември 1945 година, а на основание Уредбите од 2 и 20 априли 1945 година и на предлог на Одељењето за државни пољопривредни имоти и претпријатија, се поставува Јован Рајчевић, шеф на Пољопривредниот Отсек VIII група за референт за биљна производња на Министерството за пољопривреда на сојузната влада, во привремено својство, со принадлежности на чиновник VII положајна група.

Со Решение на Министерот за пољопривреда на сојузната влада I бр. 1792 од 12 септември 1945 година, а на основание Уредбите од 2 и 20 априли 1945 година, се поставуе др. Милутин Геџ, ветеринар, началник на Одељето за сточарство и ветеринарство III положајна група I степен за началник на Одељето за ветеринарство на Министерството за пољопривреда на сојузната влада, во привремено својство со припадности на чиновник III положајна група I степен.

Со Решение на Министерот за пољопривреда на сојузната влада I бр. 1791 од 12 септември 1945 година, а на основание Уредбите од 2 и 20 априли 1945 година и на основание предлогот на новоформираното Одеље за сточарство, се поставуе др. Никола Зеџ, ветеринар, шеф на Отсекот за ветеринарство IV положајна група I степен за шеф на Отсекот за различни инвазиони болести на Министерството за пољопривреда на сојузната влада, во привремено својство, со припадности на чиновник IV положајна група I степен.

### МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТА, ТЕЛЕГРАФ И ТЕЛЕФОН

Со Решение на Помокникот на министерот за пошта, телеграф и телефон, а на основание на поднесена молба и Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон број 3925 од 18 априли 1945 година, се уводи во должност во пошта Београд 2 Марковић Н. Станимир, виши контролор шеста група пошта Београд 2, — који се повратил из пленството.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 8528 од 19 јули 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска Федеративна Југославија од 2 априли 1945 година и чл. 1 и 2 Уредбата за регулисување припадности на државни службеници од граѓански ред од 20 априли 1945 година, се поставуе за канцеларијски званичник трекја група во пошта, телеграф и телефон Босански Нови, Мусић М. Ибрахим, свршен ученик на трекји разред општи занаетска трговачка школа.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 8525 од 19 јули 1945 година, на основании извештајот на Дирекцијата п.т.т. Београд број 14526/П-45 од 29 јуни 1945 година е отпуштен од државната служба Марић М. Живорад, служитељ друга група, пошта, телеграф и телефон Пожега Ужичка.

### ПОПРАВКА

На основании забелешката на Јавниот обвинител на Демократска Федеративна Југославија О. Н. Бр. 418/45 од 10 октомври 1945 година да при објавувањето на Законот за штампа („Службен лист на Демократска Федеративна Југославија бр. 65 од 31 август 1945 година) се поткрала грешка на тој начин што текстот на тој Закон објавен онака како излегол од Законодателниот одбор, а е пропуштено да се унесат измените усвоени на IX редовен состанок на Привремената народна скупштина од 24 август 1945 година, текстот на Законот за штампа, објавен во бр. 65 на „Службениот лист“ има да се исправи според записникот на IX редовен состанок на Привремената народна скупштина, кои е објавен во бројот 72 на „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“, страна 727 од 21 септември 1945 година, така да

во чл. 9 во петиот ред место зборот „одговорен“ треба да стои збор „одговорните“;

чл. 17 постануе 23 и гласи: „за останалите кривични дела од овој Закон ќе се казни според опстојателствата на поедин случај и оцената на судот до 50.000.— динари или со лишување на слободата до 4 месеци отколку делото не е кажњиво по други закони“;

чл. 18 истануе чл. 17;  
чл. 19 постануе чл. 18;  
чл. 20 постануе чл. 19;  
чл. 21 постануе чл. 20;  
чл. 22 постануе чл. 21.  
чл. 23 постануе чл. 22.

Од Претседателството на Привремената народна скупштина на Демократска Федеративна Југославија, I бр. 2722 од 17 октомври 1945 година.

## СОДРЖАНИЕ:

Страна

|                                                                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 559. Уредба за цените на кукурузот во зрно и клип во икономската 1945/46 година — —                                                                                                           | 813 |
| 760. Обвезно напатствие бр. 5 за применување на Законот за избор на народните посланици за Уставотворна скупштина — — —                                                                       | 814 |
| 761. Решење за одобрување на оснувањето и работата на Уједињениот сојуз на антифашистката омладина на Југославија — — —                                                                       | 814 |
| 762. Решење за пуштање во циркулација метални пари на Демократска Федеративна Југославија — — — — —                                                                                           | 814 |
| 763. Решење за одредување цени на орасите во љуска за целата земја — — — — —                                                                                                                  | 814 |
| 764. Решење за одредување цени на уланото семе на бербата 1945 година — — — — —                                                                                                               | 815 |
| 765. Решење за ставување на црни лук (кромит) и мељена пиперка под планска расподелба и потрошња — — — — —                                                                                    | 815 |
| 766. Правилник за регулисување прометот на црниот лук (кромит) и мељена пиперка — —                                                                                                           | 815 |
| 767. Решење за одредување цени на пекмезот од сливи — — — — —                                                                                                                                 | 816 |
| 768. Решење за обвезателна продавачка на слама, сено и кукурузна шаша — — — —                                                                                                                 | 816 |
| 769. Решење за пуштање на жижици во слободна продавачка — — — — —                                                                                                                             | 816 |
| 770. Решење за пуштање на сириштето во слободна продавачка — — — — —                                                                                                                          | 817 |
| 771. Решење за одредување цени на суви сливи — — — — —                                                                                                                                        | 817 |
| 772. Решење за одредување цена на негашен креч — — — — —                                                                                                                                      | 817 |
| 773. Толкување Решењето за одредување цени за производи који УНРРА испорачуе на Југославија — — — — —                                                                                         | 818 |
| 774. Решење за одредување цени на обукја испорачена од УНРРА — — — — —                                                                                                                        | 818 |
| 775. Решење за одредување цени на животни намирници испорачени од УНРРА — — —                                                                                                                 | 818 |
| 776. Решење за одредување цени на животни намирници испарачени од УНРРА — — —                                                                                                                 | 819 |
| 777. Решење за одредување цени на животни намирници испарачени од УНРРА — — —                                                                                                                 | 819 |
| 778. Решење за одредување цени на животни намирници испарачени од УНРРА — — —                                                                                                                 | 820 |
| 779. Решење за одредување цени на животни намирници испарачени од УНРРА — — —                                                                                                                 | 820 |
| 780. Толкување чл. 12—15 Уредбата за регулисување надници и плати на работниците и намештениците во државно-привредните и частните претпријатија, частните институции и организации — — — — — | 821 |